

Врз основа на член 50 став (5) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 30 став (6) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 септември 2021 година, донесе

О Д Л У К А

за одземање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со мазут - М1 (НС) и Еуросупер БС 95 во делот за вршење на енергетската дејност трговија на големо со мазут- М1 (НС)

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со мазут - М1 (НС) и Еуросупер БС 95 на Друштвото за трговија, градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје, издадена со Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт-трговија на големо со мазут - М1 (НС), („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/14, 21/15 и 102/17) со евидентен број на лиценца НД-44.03.1/14.3/15.2/17, СЕ ОДЗЕМА во делот за вршење на енергетската дејност трговија на големо со мазут- М1 (НС).
2. Лиценцата се одзема поради тоа што носителот на лиценцата престанал да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност трговија на големо со мазут - М1 (НС), во однос на основните средства со кои ја врши дејноста.
3. Носителот на лиценцата Друштвото за трговија, градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија треба да достави барање за менување на лиценцата согласно член 22 од Правилникот за лиценци.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе се објави и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

О б р а з л о ж е н и е

Друштвото за трговија, градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје е носител на лиценца за трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со мазут-М1(НС) и Еуросупер БС 95.

Согласно податоците со кои располага Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) утврди дека е истечен е рокот на важење на Договорот за закуп на основни средства (резервоарски капацитети) на ул. Шар Планина бр.12 Скопје, во сопственост на Друштво за градежништво БЕТОН АД Скопје и на ул. 15-ти Корпус бр.3 Маџари, Скопје во сопственост на СКОВИН АД Скопје.

Со тоа, Друштвото за трговија, градежништво и услуги ПЕРТИНАКС ДООЕЛ Скопје, престанало да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност за која е издадена лиценцата согласно член 50 став (1) точка 5) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/18 и „Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) и член 30 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21).

Поради настанатата промена како причина за отпочнување на постапка за одземање на лиценцата, а согласно член 50 став (2) од Законот за енергетика* и член 30 став (2) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика со Известување за постоење

на причини за отпочнување на постапка за одземање на лиценца бр.11-1152/1 од 16 јуни 2021 година го задолжи носителот на лиценцата во рок од 7 дена од добивање на известувањето, да достави доказ за правото на сопственост или правото на користење на основните средства со кои друштвото ја врши дејноста (сопственост - имотен лист, закуп- имотен лист со прибележан договор за закуп и договорот за закуп). Резервоарите треба да се запишани во имотниот лист во m³.

Во оставениот рок друштвото носител на лиценцата не достави доказ за правото на користење на основните средства со кои ја врши дејноста.

Согласно член 50 став (3) од Законот за енергетика“ и член 30 став (3) од Правилникот за лиценци Регулаторната комисија за енергетика донесе Одлука за започнување на постапка за одземање на лиценцата за Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со мазут М-1 (НС) и Еуросупер БС 95 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.154/21 и 170/21).

Регулаторната комисија за енергетика со споменатата одлука го задолжи носителот на лиценцата да достави нов имотен лист со прибележан договор за закуп. Резервоарите треба да се запишани во имотниот лист во m³.

Друштвото достави доказ за правото на користење на основните средства за трговија на Еуросупер БС 95 но не ги исполни во целост обврските и во оставениот рок не достави доказ за правото на користење на основните средства за трговија на големо со мазут - М1 (НС).

Со оглед на тоа дека со одземањето на делот од лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија на големо со мазут- М1 (НС), настанува промена на капацитетите со која се менува вршењето на дејноста, носителот на лиценцата до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија треба да достави барање за менување на лиценцата согласно член 22 од Правилникот за лиценци.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1653/2 од 9 септември 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 11-28/14
9 септември 2021 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија

Марко Бислимоски

Në bazë të nenit 50 paragrafi (5) të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 30 paragrafi (6) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 9 shtator 2021, miratoi

V E N D I M

për marrjen e licencës për kryerjen e veprimtarisë energjetike të tregtisë me shumicë me naftë të papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për transport - tregti me shumicë me Mazut - M1 (SU) dhe me Eurosuper BS 95 në pjesën e kryerjes së veprimtarisë energjetike të tregtisë me shumicë me Mazut – M1 (SU)

1. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të Tregtisë me Shumicë me Naftë të Papërpunuar, me Derivate të Naftës, me Biokarburante dhe me Karburante për Transport - tregti me shumicë me Mazut M1 (SU) dhe Eurosuper BS 95 të Shoqërisë së Tregtisë, të Ndërtimtarisë dhe të Shërbimeve "PERTINAKS" SHPKNJP Shkup, të lëshuar me Vendimin për Lëshimin e Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike të Tregtisë me Shumicë me Naftë të Papërpunuar, me Derivate të Naftës, me Biokarburante dhe me Karburante për Transport - Tregti me Shumicë me Mazut - M1 (SU), ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.70/14, 21/15 dhe 102/17) me numër evidentues të licencës HД- 44.03.1/14.3/15.2/17, I MERRET në pjesën e kryerjes së veprimtarisë energjetike të tregtisë me shumicë me Mazut - M1 (SU).
2. Licenca mirret për shkak se bartësi i licencës nuk i plotëson më kushtet për kryerjen e veprimtarisë energjetike të tregtisë me shumicë me Mazut - M1 (SU), në raport me mjetet themelore, me të cilat e kryen veprimtarinë.
3. Bartësi i licencës, Shoqëria e Tregtisë, e Ndërtimtarisë dhe e Shërbimeve "PERTINAKS" SHPKNJP Shkup, te Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të dërgojë kërkesën për ndryshimin e licencës në përputhje me nenin 22 të Rregullores së Licencave.
4. Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit të tij në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", ndërsa do të publikohet edhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 11-28/14
9 shtator 2021
Shkup

Kryetari i
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Марко Бислимоски